

## ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **80/2016**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Град Скопје**

I.1.2) Адреса: **Бул. Илинден 82**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Бојан Савески** Адреса на е-пошта: **[javninabavki@skopje.gov.mk](mailto:javninabavki@skopje.gov.mk)** Телефон/Факс: **3297-222/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
**Услуги за складирање и чување на модели од скулптури**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **24**

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Не**

III.5) Дали е спроведена електронска аукција? **Да**

III.6) Дали е спроведено поднесување на конечна цена? **Не**

#### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **27.07.2016**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **3**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Акционерско друштво за вршење услуги МЗТ ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ АД Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ПЕРО НАКОВ 110А**

Град или населено место: **СКОПЈЕ**

Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **4.237.288,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **3.298.265,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **31.08.2016**